



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

**ЗА П И С Н И К**

за спроведеното гласање за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за мандатниот период 2020-2023 година

на \_\_\_\_\_ во Скопје  
(единица на УКИМ)

Изборната комисија на \_\_\_\_\_, од страна на Универзитетската изборна комисија го прими изборниот материјал на ден \_\_\_\_\_, 2020 година.

На \_\_\_\_\_. 2020 година од 12:00 до 14:00 часот се спроведе тајно гласање, со гласачки ливчиња, со заокружување на редниот број на само еден кандидат за ректор.

Во спротивно, гласачкото ливче е неважечко.

Гласачката кутија беше прегледана од страна на самата Комисија.

Гласањето во целост е спроведено во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

За време на процесот на гласање беше присутен овластениот набљудувач \_\_\_\_\_ на кандидатот за ректор проф. \_\_\_\_\_.

На Избирачкиот список на единицата беа запишани \_\_\_\_\_ гласачи.

На денот на гласањето, за избор на ректор гласале \_\_\_\_\_, а по извршеното гласање останаа \_\_\_\_\_ неискористени гласачки ливчиња.

По отворањето на гласачката кутија, пронајдени се \_\_\_\_\_ гласачки ливчиња, од кои \_\_\_\_\_ важечки и \_\_\_\_\_ неважечки ливчиња.

1. **ЗА** избор на кандидатот за ректор на Универзитетот, \_\_\_\_\_, редовен професор, гласаа \_\_\_\_\_ членови на Наставно-научниот/ Научниот совет.
2. **ЗА** избор на кандидатот за ректор на Универзитетот, \_\_\_\_\_, редовен професор, гласаа \_\_\_\_\_ членови на Наставно-научниот/Научниот совет.

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф.576

Република Северна Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

[www.ukim.edu.mk](http://www.ukim.edu.mk)



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Врз основа на член 97, став 10 од Законот за високото образование, член 180, став 6 од Статутот на Универзитетот и глава Д) од Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот, врз основа на утврдениот единствен компјутерски начин на пресметување и утврдување на резултатите од гласањето, Изборната комисија на

(единица на УКИМ)

ги утврди следниве поени:

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот, \_\_\_\_\_,  
редовен професор, освои \_\_\_\_\_ поени.
2. Кандидатот за ректор на Универзитетот, \_\_\_\_\_,  
редовен професор, освои \_\_\_\_\_ поени.

Членот од Изборната комисија, \_\_\_\_\_ ги изнесе следниве забелешки:  
(име и презиме)

---

---

---

---

Присутниот овластен набљудувач на кандидатот за ректор проф. \_\_\_\_\_ ги изнесе следниве забелешки:

---

---

---

Изборната комисија на единицата ги достави Записникот и Извештајот од гласањето за избор на ректор во \_\_\_\_\_ часот до Универзитетската изборна комисија по електронски пат на: [uik@ukim.edu.mk](mailto:uik@ukim.edu.mk)

**ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_,
4. \_\_\_\_\_,
5. \_\_\_\_\_,

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф.576

Република Северна Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

[www.ukim.edu.mk](http://www.ukim.edu.mk)



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Присутен овластен набљудувач на кандидатот за ректор проф. \_\_\_\_\_ :  
(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(име и презиме, своерачен потпис)

(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува Записникот)

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф.576  
Република Северна Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

[www.ukim.edu.mk](http://www.ukim.edu.mk)